

20170510979

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

Врз основа на член 49 став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА МЕРКИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЖИВОТНИТЕ ВО ОДНОС НА БОЛЕСТА НА ЧВОРЕСТА КОЖА (*)

Член 1 Предмет

Со овој правилник се пропишуваат мерките за здравствена заштита на животните во однос на болест на чвореста кожа.

Член 2 Дефиниции

(1) Поимите дефинирани во Законот за ветеринарно здравство и прописите донесени врз основа на тој закон се применуваат и во овој правилник, освен доколку со овој правилник не се поинаку дефинирани.

(2) Одделни поими употребени во овој правилник го имаат следното значење:

а) **„животно од видот говеда“** е чапункар од видовите *Bos taurus*, *Bos indicus*, *Bison bison* и *Bubalus bubalis*;

б) **„диви преживари кои се држат во заробеништво“** се диви преживари од видови кои се вклучени во пренесување на болест на чвореста кожа согласно најновите достапни научни податоци;

в) **„инфицирана зона“** е дел од територијата на засегната земја која е наведена во Прилог 1 Дел 2 кој е составен дел на овој правилник која ги вклучува регионите во која е потврдено присуството на болеста на чвореста кожа и сите зони под заштита и надзор кои се воспоставени во согласност со член 55 од Законот за ветеринарно здравство и каде што е спроведена вакцинацијата против болест на чвореста кожа за која се известува Европската Комисија;

г) **„слободна зона со вакцинација“** е дел од територијата на засегната земја која е наведена во Прилог 1 Дел 1 од овој правилник кој вклучува региони надвор од зоната инфицирана со болест на чвореста каде што е спроведена вакцинација против болест на чвореста кожа за која се известува Европската Комисија.

Член 3 Мерки за здравствена заштита на животните во однос на болест на чвореста кожа

Мерки кои се преземаат за здравствена заштита на животните во однос на болест на чвореста кожа се:

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Одлуката на Европската Комисија 2016/2008.ЕУ од 15 Ноември 2016 за мерките на здравствената заштита во однос на болеста на чвореста кожа во Земјите членки, CELEX број 32016D2008.

1) забрана за движење на пратки од живи говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од регионите наведени во Прилог 1 од овој правилник;

2) забрана за движење на пратки од семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од регионите кои се наведени во Прилог 1 од овој правилник;

3) забрана за движење на пратки од колострум, млеко и производи од млеко од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво наменети за исхрана на животни кои доаѓаат од региони наведени во Прилог 1 Дел 2 на овој правилник;

4) забрана за движење на пратки од непреработени нус производи од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво, различни од нус-производите од точка 5) на овој член од регионите наведени во Прилог 1 од овој правилник;

5) забрана за движење на пратки од непреработени сирови кожи и поткожја наменети за исхрана на луѓе или непреработени кожи и поткожја кои не се наменети за исхрана на луѓето а кои се добиени од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво во регионите наведени во Прилог 1 од овој правилник;

6) вакцинирање на животните против болеста на чвореста кожа и

7) чистење и дезинфекција на превозните средства со кои се транспортираат животните.

Член 4

Исклучоци од забраната за движење на живи говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од регионите наведени во Прилог 1 Дел 1 на овој правилник

(1) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 1) на овој правилник, може да се врши движење на живи говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од одгледувалишта кои се наоѓаат во регионите наведени во Прилог 1 Дел 1 на овој правилник доколку тие животни исполнуваат најмалку еден од следните услови:

1) животните се испраќаат во региони наведени Прилог 1 од овој правилник од истата или друга засегната земја, земја членка на Европската унија или во трета земја и се во согласност со следните услови:

(а) животните биле вакцинирани против болест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на движење и доаѓаат од одгледувалиште на кое животните престојувале најмалку 28 дена и во кое сите животни од приемчивите видови биле вакцинирани против болест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќање;

(б) сите животни на одгледувалиштето на потекло се клинички прегледани на денот на натовар и при тоа не покажале клинички знаци за присуство на болест на чвореста кожа;

(в) животните не се предмет на било која од забраните пропишани во Законот за ветеринарно здравство;

(г) надлежниот орган на местото на потекло спроведува вакцинација против болеста на чвореста кожа која е во согласност со условите пропишани во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник за која се известува Европската Комисија, како и засегнатите земји, другите земји членки на ЕУ и трети земји, особено за датумот на отпочнување на вакцинацијата и

(д) пропишана е процедура за спроведување на пратки во согласност со член 12 на овој правилник, под контрола на надлежните органи на земјата на потекло, транзит и крајна дестинација со цел да се обезбеди дека животните се транспортирани безбедно како и дека тие не се испраќаат во други, земји членки на ЕУ или трети земји; или

2) животните се испраќаат во било кој регион од истата или друга засегнатата земја, земја членка на ЕУ или трета земја и се во согласност со следните услови:

(а) животните се вакцинирани против болест на чвореста кожа најмалку три месеци пред датумот на испраќање и доаѓаат од одгледувалиште во кое сите животни од приемчивите видови биле вакцинирани против болести на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќање;

(б) сите животни на одгледувалиштето на потекло се клинички прегледани на денот на натовар и при тоа не покажале клинички знаци за присуство на болеста на чвореста кожа;

(в) животните не се предмет на било која од забраните пропишани во Законот за ветеринарно здравствоⁱⁱⁱ;

(г) животните престојувале од нивното раѓање, или во период од најмалку 28 дена пред датумот на испраќање, на одгледувалиште каде, во радиус од најмалку 20 km не е потврдено присуство на болест на чвореста кожа во период од три месеци пред датумот на испраќање и претходно секој потврден случај на инфекција со болест на чвореста кожа бил предмет на убивање и уништување на сите приемчиви животни на засегнатите одгледувалишта, лоцирани во региони наведени во Прилог 1 Дел 1 на овој правилник во засегнатата земја каде сите животни од регионите наведени во Прилог 1 Дел 1 од овој правилник се вакцинирани или ревакцинирани против болест на чвореста кожа, во согласност со Прилог 2 од овој правилник најмалку три месеци пред датумот на испраќање и се во рамките на периодот на имунитет назначен на спецификацијата од страна на производителот на вакцината;

(д) надлежниот орган на местото на потекло спроведува вакцинација против болеста на чвореста кожа која е во согласност со условите пропишани во Прилог 2 од овој правилник за која се известува Европската Комисија како и засегнатите земји, земји членки на ЕУ и трети земји, особено за датумот на отпочнување на вакцинацијата и

(е) пропишана е процедура за спроведување во согласност со член 12 на овој правилник, под контрола на надлежните органи на засегнатата земја на потекло, транзит и крајна дестинација со цел да се обезбеди дека животните се превезуваат безбедно како и дека тие не се испраќаат во други, земји членки на ЕУ или трети земји; или

3) животните се испратени во било кој регион на земја членка на ЕУ или трета земја и се во согласност со следните услови:

(а) животните ги исполнуваат сите соодветни гаранции во однос на здравствена заштита на животните, врз основа на позитивни исходи од мерките за проценка на ризик од ширење на болеста на чвореста кожа, пропишани од надлежниот орган на земјата членка на местото на потекло и одобрени од надлежните органи на земјите на транзит и крајна дестинација, пред датумот на испраќање на тие животни;

(б) животните се вакцинирани против болеста на чвореста кожа најмалку три месеци пред датумот на испраќање и доаѓаат од одгледувалиште во кое сите животни од приемчивите видови биле вакцинирани против болести на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќање;

(в) сите животни на одгледувалиштето на потекло се клинички прегледани на денот на натовар и при тоа не покажале клинички знаци за присуство на болест на чвореста кожа;

(г) животните не се предмет на било која од забраните пропишани во Законот за ветеринарно здравство^{iv};

(д) животните престојувале од нивното раѓање, или во период од најмалку 28 дена пред датумот на испраќање, на одгледувалиште каде, во радиус од најмалку 20 km нема потврдено присуство на болест на чвореста кожа во период од три месеци пред датумот на испраќање и претходно секој потврден случај на инфекција со болест на чвореста кожа бил предмет на убивање и уништување на сите приемчиви животни на засегнатите одгледувалишта;

(е) пропишана е процедура за спроведување во согласност со член 12 на овој правилник, под контрола на надлежните органи на засегнатата земја на потекло, транзит и крајна дестинација со цел да се обезбеди дека животните кои се испратени во согласност

со гаранциите за здравствена заштита на животните од потточка (а) на оваа точка се транспортираат безбедно како и дека тие не се испраќаат во други, земји членки на ЕУ или трети земји;

(е) надлежниот орган на местото на потекло спроведува вакцинација против болест на чвореста кожа која е во согласност со условите пропишани во Прилог 2 на овој правилник за која се известува Европската Комисија како и засегнатите земји, земји членки на ЕУ и трети земји, особено за датумот на отпочнување на вакцинацијата; и

(ж) засегнатата земја на потекло треба веднаш да ја извести Европската Комисија и другите засегнати земји, земји членки на ЕУ и трети земји за гаранциите за здравствена заштита на животните и за одобрението од страна на надлежните органи од потточка (а) од оваа точка.

(2) Во случај кога говедата и дивите преживари кои се држат во заробеништво ги исполнуваат условите од став (1) на овој член, кон ветеринарно здравствениот сертификат, пропишан во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло^v се додава следниот текст:

„..... (животни) во согласност со (член 4 став (1) точка 1) или 2) или 3), означи го соодветното) од Правилникот за мерки за здравствена заштита на животните во однос на болеста на чвореста кожа односно еквивалентната Одлука на Комисијата (ЕУ) 2016/2008 во однос на мерки за контрола на здравствена заштита на животните во врска со болест на чвореста кожа во одредени земји членки“.

Член 5

Исклучоци од забраната за движење на живи говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од регионите наведени во Прилог 1 Дел 2 од овој правилник

(1) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 1) на овој правилник, може да се врши испраќање на живи говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од одгледувалишта кои се наоѓаат во регионите наведени во Прилог 1 Дел 2 на овој правилник во било кој регион на засегната земја, земја членка на ЕУ или трета земја, доколку тие животни ги исполнуваат следните услови:

1) животните ги исполнуваат соодветните гаранции во однос на здравствена заштита на животните, врз основа на позитивни исходи од мерките за проценка на ризик од ширење на болеста на чвореста кожа, пропишани од надлежниот орган на земјата членка на местото на потекло и одобрени од надлежните органи на земјите на транзит и крајна дестинација, пред датумот на испраќање на тие животни;

2) животните се вакцинирани против болест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќање и доаѓаат од одгледувалиште во кое сите животни од приемчивите видови биле вакцинирани против болести на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќање;

3) сите животни на одгледувалиштето на потекло се клинички прегледани на денот на натовар и при тоа не покажале клинички знаци за присуство на болеста на чвореста кожа;

4) животните не се предмет на било која од забраните пропишани во Законот за ветеринарно здравство^{vi};

5) животните престојувале од нивното раѓање, или во период од најмалку 28 дена пред датумот на испраќање, на одгледувалиште каде, во радиус од најмалку 20 km нема потврдено присуство на болест на чвореста кожа во период од три месеци пред датумот на

испраќање и претходно секој потврден случај на инфекција со болест на чвореста кожа бил предмет на убивање и уништување на сите приемчиви животни на засегнатите одгледувалишта, лоцирани во областа наведена во Прилог 1 Дел 2 на овој правилник во засегната земја каде сите животни во сите региони наведени во Прилог 1 Дел 2 на овој правилник се вакцинирани или ревакцинирани против болест на чвореста кожа, во согласност со Прилог 2 на овој правилник најмалку три месеци пред датумот на испраќање и се во рамките на периодот на имунитет назначен на спецификацијата од страна на производителот на вакцината;

6) надлежниот орган на местото на потекло спроведува вакцинација против болест на чвореста кожа која е во согласност со условите пропишани во Прилог 2 од овој правилник за која се известува Европската Комисија, како и засегнатите земји, земји членки на ЕУ и трети земји, особено за датумот на отпочнување и завршување на вакцинацијата согласно Прилог 2 од овој правилник;

7) пропишана е процедура за спроведување во согласност со член 12 на овој правилник, под контрола на надлежните органи на засегнатата земја на потекло, транзит и крајна дестинација со цел да се обезбеди дека животните кои се испратени во согласност со гаранциите за здравствена заштита на животните од точка 1) на овој став, се превезени безбедно како и дека тие не се испраќаат во други, земји членки на ЕУ или трети земји; и

8) засегнатата земја на потекло треба веднаш да ја извести Европската Комисија, засегнатите земји, другите земји членки на ЕУ и трети земји за гаранциите за здравствена заштита на животните и за одобрението од страна на надлежните органи од точка 1) на овој став.

(2) Во случај кога говедата и дивите преживари кои се држат во заробеништво ги исполнуваат условите од став (1) на овој член, кон ветеринарно здравствениот сертификат, пропишан во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло^{vii} се додава следниот текст:

„..... (животни) во согласност со член 5 став (1) од Правилникот за мерки за здравствена заштита на животните во однос на болеста на чвореста кожа односно еквивалентната Одлука на Комисијата (ЕУ) 2016/2008 во однос на мерки за контрола на здравствена заштита на животните во врска со болест на чвореста кожа во одредени земји членки“.

Член 6

Движење на живи говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво во областите наведени во Прилог 2 на истата засегната земја

(1) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 1) на овој правилник и доколку се исполнети условите од став (2) од овој член, може да се врши движење на пратки со живи говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од одгледувалишта кои се лоцирани во областите наведени во:

1) Прилог 1 Дел 1 на овој правилник до дестинација лоцирана во рамките на друг регион наведена во Прилог 1 од овој правилник од истата засегната земја и

2) Прилог 1 Дел 2 на овој правилник до дестинација лоцирана во рамките на друг регион наведена во Прилог 1 Дел 2 на овој правилник од истата засегната земја.

(2) Исклучокот од став (1) на овој член се применува само на пратки со живи говеда и диви преживари кои се држат во заработништво доколку животните исполнуваат најмалку еден од следните услови:

1) животните се вакцинирани против болест на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на испраќање и доаѓаат од одгледувалиште во кое сите животни од приемчивите видови биле вакцинирани против болеста на чвореста кожа најмалку 28 дена пред датумот на движење;

2) животните, без оглед на нивниот индивидуален вакцинален статус или вакцинацијата против болеста на чвореста кожа во нивното одгледувалиште на потекло, може да се движат на санитарно колење во кланица, доколку одгледувалиштето на потекло не е предмет на било која од забраните пропишани во Законот за ветеринарно здравство^{viii} во однос на болеста на чвореста кожа со која се забранува таков вид на движење;

3) животните се невакциниран подмладок на возраст помала од четири месеци, а се добиени од мајки кои се вакцинирани најмалку 28 дена пред раѓањето и може да се движат во друго одгледувалиште доколку сите животни од приемчивите видови на одгледувалиштето на потекло биле вакцинирани или ревакцинирани во согласност со упатствата на производителот на вакцината, најмалку 28 дена пред датумот на планираното движење и одгледувалиштето не е предмет на било која од забраните пропишани во Законот за ветеринарно здравство^{ix} во однос на болеста на чвореста кожа, со кои се забранува такво движење.

Член 7

Исклучоци од забраната за движење на семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари кои се држат во заработништво од областите наведени во Прилог 1 Дел 1 на овој правилник

(1) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 2) на овој правилник, испраќање на семе јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари кои се држат во заработништво од собирни центри за семе или други објекти лоцирани во регионите наведени во Прилог 1 Дел 1 од овој правилник во друг регион од Прилог 1 од истата или друга засегната земја, земја членка на ЕУ или трета земја може да се врши доколку животните-донори и семето, јајце клетките и ембрионите ги исполнуваат следните услови:

1) животните-донори биле вакцинирани и ревакцинирани против болест на чвореста кожа во согласност со упатствата на производителот на вакцината, при што првата вакцинација е аплицирана најмалку 60 дена пред датумот на собирање на семето, јајце клетките и ембрионите; или животните-донори биле предмет на серолошко тестирање со цел да се откријат антитела на вирус на болест на чвореста кожа на денот на собирање и најмалку 28 дена по периодот на собирање на семето или денот на собирање ембриони и јајце клетки, со добиени негативни резултати;

2) во период од 60 дена пред датумот на собирање на семето, јајце клетките и ембрионите, животните-донори биле чувани во центар за вештачко осеменување или друг соодветен објект при што во радиус од најмалку 20 км немало потврдено жариште на болест на чвореста кожа во последните три месеци пред датумот на собирање на семето, јајце клетките и ембрионите и претходно секоја потврдена појава на инфекција со болест на чвореста кожа била проследена со убивање и уништување на сите приемчиви животни од засегнатите одгледувалишта;

3) животните-донори се клинички прегледани 28 дена пред датумот на собирање, како и за време на целиот период на собирање и при тоа не покажале клинички знаци за присуство на болест на чвореста кожа;

4) животните-донори биле предмет на испитување на присуство на причинителот на болест на чвореста кожа со PCR метода спроведена на примероци од крв земена на почетокот и најмалку на секои 14 дена за време на периодот на собирање на семето или на денот на собирање на ембрионите и јајце клетките, со добиени негативни резултати;

5) семето било предмет на испитување на причинителот на болест на чвореста кожа со PCR метода и при тоа биле добиени негативни резултати; и

6) надлежниот орган на местото на потекло спроведува вакцинација против болеста на чвореста кожа која е во согласност со условите пропишани во Прилог 2 од овој правилник и за која ја известува Европската Комисија, како и засегнатите земји, земји членки на ЕУ и трети земји, особено за датумот на отпочнување и завршување на вакцинацијата согласно Прилог 2 од овој правилник.

(2) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 2) на овој правилник, може да се врши движење на семе, јајце клетки и ембриони од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од центри за вештачко оплодување или други објекти лоцирани во областите наведени во Прилог 1 Дел 1 на овој правилник во било кој регион на засегнатата земја, земај членка на ЕУ или трета земја, доколку животните-донори и семето, јајце клетките и ембрионите ги исполнуваат следните услови:

1) условите пропишани во став (1) точки 1), 2), 3), 4) 5) и 6) на овој член;

2) животните-донори ги исполнуваат соодветни гаранции за здравствена заштита врз основа на позитивен исход од анализата на ризик на влијанието на движењето и на мерките против распространување на болеста на чвореста кожа, пропишани од надлежниот орган на засегнатата земја на потекло и одобрени од надлежните органи на земјите на транзит и крајна дестинација, пред испраќањето на семето, јајце клетките и ембрионите; и

3) засегнатата земјата на местото на потекло треба веднаш да ја известува Европската Комисија, засегнатите земји, земји членки на ЕУ и трети земји за гаранциите за здравствена заштита на животните и за одобрението од точка 2) на овој став.

(3) Во случај кога семето, јајце клетките и ембрионите ги исполнуваат условите од став (1) или (2) на овој член се испраќаат во засегнатата земја, земја членка на ЕУ или трета земја, кон ветеринарно здравствениот сертификат, пропишан во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло^x се додава следниот текст:

„..... (семе, јајце клетки и/или ембриони, значи го соодветното) во согласност со член 7 став (1) или (2) од Правилникот за мерки за здравствена заштита на животните во однос на болеста на чвореста кожа односно еквивалентната Одлука на Комисијата (ЕУ) 2016/2008 во однос на мерки за контрола на здравствена заштита на животните во врска со болест на чвореста кожа во одредени земји членки“.

Член 8

Исклучоци од забраната за движење на непреработени нус-производи од животинско потекло од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од областите наведени во Прилог 1 на овој правилник

По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 4) на овој правилник, може да се врши испраќање на непреработени нус производи од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од:

1) региони наведени во Прилог 1 Дел 1 од овој правилник до дестинација лоцирана во истата засегната земја, или во регион на засегната земја наведена во Прилог 1 од овој правилник;

2) регион наведена од Прилог 1 Дел 2 од овој правилник до дестинација лоцирана во истата засегната земја или во регион од друга засегната земја наведена во Прилог 1 Дел 2 од овој правилник доколку:

(а) непреработените нус-производи се испраќаат под официјален надзор на надлежниот орган и се наменети за преработка или нештетно отстранување во објект одобрен во согласност со Законот за нус производи^{xi} и

(б) кога местото на крајна дестинација е лоцирано во друга засегната земја, треба да се пропише процедура за спроведување на пратка во согласност со член 12 на овој правилник, под контрола на надлежните органи на засегнатата земја на потекло, транзит и крајна дестинација, со цел да се обезбеди дека непреработените нус-производи од животинско потекло се транспортираат безбедно до местото на крајна дестинација и дека последователно не се испраќаат во земја членка на ЕУ или трета земја.

Член 9

Исклучоци од забраната за движење на кожи и поткожја од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од областите наведени во Прилог 1 на овој правилник

(1) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 5) на овој правилник, може да се врши испраќање на кожи и поткожја од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од регионите наведени во Прилог 1 Дел 1 на овој правилник во друг регион наведена во Прилог 1 на овој правилник од истата или друга засегната земја доколку:

1) станува збор за непреработени кожи и поткожја наменети за исхрана на луѓе или непреработени кожи и поткожја испратени под официјален надзор на надлежен орган наменети за преработка или нештетно отстранување во одобрен објект;

2) кога местото на крајна дестинација е лоцирано во земја членка на ЕУ или трета земја, треба да се пропише процедура за спроведување на пратка во согласност со член 12 на овој правилник, под контрола на надлежните органи на засегнатата земја на потекло, транзит и крајна дестинација, со цел да се обезбеди дека непреработените кожата и поткожјата се превезуваат безбедно до местото на крајна дестинација како и дека не се испраќаат во други, земји членки на ЕУ или трети земји, пред да бидат преработени во согласност со став (2) точка 2) на овој член; и

3) кожата и поткожјата потекнуваат од одгледувалишта кои не се предмет на било какви ограничувања согласно Законот за ветеринарно здравство^{xii} во однос на болеста на чвореста кожа.

(2) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 5) на овој правилник, може да се врши испраќање на кожи и поткожја од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од регионите наведени во Прилог 1 во друг регион од истата или друга земја членка на ЕУ или трета земја доколку:

1) ова се непреработени сирови кожи и поткожја наменети за исхрана на луѓе или непреработени кожи и поткожја кои потекнуваат од одгледувалишта кои не се предмет на било какви ограничувања согласно Законот за ветеринарно здравство^{xiii} во однос на болеста на чвореста кожа;

2) кожата и поткожјата биле:

(а) третирани во согласност со член 8 став (2) точките 2), 3) и 4) од Правилникот за условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти за нуспроизводи од животинско потекло и посебните технички услови и постапки за преработка при ставање во промет и увоз на храна за домашни миленици и технички производи од нуспроизводи од животинско потекло^{xiv} или

(б) предмет на еден од третманите пропишани во член 95 од Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло^{xv} и

3) кожата и поткожјата биле предмет на сите превентивни мерки со цел да се избегне реконтаминација со патогени агенси по завршување на третманот.

(3) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 5) на овој правилник, може да се врши испраќање на кожи и поткожја од говеда и диви преживари кои се држат во заработиштво од регионите наведени во Прилог 1 Дел 2 од овој правилник во друг регион наведен Прилог 1 Дел 2 на овој правилник од истата или друга засегната земја, земја членка на ЕУ и трета земја доколку:

1) станува збор за непреработени кожи и поткожја наменети за исхрана на луѓе или непреработени кожи и поткожја испратени под официјален надзор на надлежен орган наменети за преработка или нештетно отстранување во одобрен објект;

2) местото на крајна дестинација е лоцирано во земја членка на ЕУ или трета земја, треба да се пропише процедура за спроведување на пратка во согласност со член 12 на овој правилник, под контрола на надлежните органи на засегнатата земја на потекло, транзит и крајна дестинација, со цел да се обезбеди дека непреработените кожи и поткожјата се превезуваат безбедно до местото на крајна дестинација и дека последователно не се испраќаат во други, земји членки на ЕУ или трети земји, пред да бидат преработени во согласност со став (2) точка 2) на овој член; и

3) кожата и поткожјата потекнуваат од одгледувалишта кои не се предмет на било какви ограничувања согласно Законот за ветеринарно здравство^{xvi} во однос на болеста на чвореста кожа.

(4) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 5) на овој правилник, може да се врши испраќање на кожи и поткожја од говеда и диви преживари кои се држат во заработиштво од регионите наведени во Прилог 1 на овој правилник во друг регион од истата или друга засегната земја, земја членка на ЕУ или трета земја доколку:

1) кожата и поткожјата исполнуваат соодветни гаранции во однос на здравствена заштита на животните, врз основа на позитивни исходи од мерките за проценка на ризик од ширење на болеста на чвореста кожа, пропишани од надлежниот орган на засегнатата земја на потекло и одобрени од надлежните органи на земјите на транзит и крајна дестинација, пред испраќање на кожата и поткожјата;

2) кожата и поткожјата потекнуваат од одгледувалишта кои не се предмет на било какви ограничувања согласно Законот за ветеринарно здравство^{xvii} во однос на болест на чвореста кожа;

3) местото на крајна дестинација е лоцирано во засегната земја, земја членка на ЕУ или трета земја, треба да се пропише процедура за спроведување на пратка во согласност со член 12 на овој правилник, под контрола на надлежните органи на засегнатата земја на потекло, транзит и крајна дестинација, со цел да се обезбеди дека кожата и поткожјата, превезени во согласност со дополнителните гаранции за здравствена заштита на животните од точка 1) на овој став, се превезуваат безбедно до местото на крајна дестинација како и дека не се испраќаат во други, земји членки на ЕУ или трети земји, пред да бидат преработени најмалку во согласност со став (2) точка 2) од овој член и

4) засегнатата земја на местото на потекло треба веднаш да ги извести Европската Комисија, засегнатите земји, земјите членки на ЕУ или третите земји за гаранциите за здравствена заштита на животните и за одобрението од точка 1) на овој став.

Член 10

Исклучоци од забраната за движење на колострум, млеко и производи од млеко наменети за исхрана за животни од области наведени во Прилог 1 Дел 2 од овој правилник

(1) По исклучок од мерката утврдена во член 3 точка 3) на овој правилник, може да се врши испраќање на колострум, млеко и производи од млеко наменети за исхрана на животни добиени од говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво од одгледувалишта лоцирани во областите наведени Прилог 1 Дел 2 на овој правилник доколку колострумот, млекото и производите од млеко биле предмет на третман со цел да се обезбеди уништување на вирусот на лигавка и шап како што е опишано во Прилог 7 Дел Д точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 од Програмата за сузбивање и искоренување на лигавка и шап^{xviii} и пратката е во согласност со став (2) од овој член.

(2) Праќање на пратки со колострум, млеко и производи од млеко од став (1) на овој член, во земји членки на ЕУ или трети земји се врши само доколку пратките се придружени со ветеринарно здравствен сертификат, пропишан во Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло^{xix} и на истиот е додаден следниот текст:

„Колострумот, млекото или производите од млеко се во согласност со член 10 од Правилникот за мерки здравствена заштита на животните во однос на болеста на чвореста односно еквивалентниот член 10 од Одлука на Комисијата (ЕУ) 2016/2008 во однос на мерки за контрола на здравствена заштита на животните во врска со болест на чвореста кожа во одредени земји членки“.

Член 11

Чистење и дезинфекција на превозни средства

(1) Пред секој транспорт, за возилата кои биле во контакт со животни од приемчивите видови од регионите наведени Прилог 1 Дел 2 на овој правилник и кои го напуштаат тој регион, операторот или возачот треба да обезбедат доказ дека од последниот контакт со таквите животни возилото било исчистено и дезинфицирано на начин кој обезбедува инактивација на вирусот на болест на чвореста кожа како и дека е направен третман со одобрени инсектициди кои се ефикасни против векторите на болеста на чвореста кожа.

(2) Надлежниот орган го одредува начинот и доказот кој терба ба да го достави операторот или возачот на превозното средство, согласно став (1) на овој член, со цел да докаже дека е извршено чистење, дезинфекција и дезинсекција.

Член 12

Спроведување на пратки

Спроведување на пратки за транспорт на живи говеда и диви преживари кои се држат во заробеништво, непреработени нус-производи од животинско потекло и непреработени кожи и поткожја утврдени во членовите 4, 5, 6, 8 и 9 на овој правилник, треба да е во согласност со следните услови:

1) секое средство кое се користи за транспорт на тие живи животни, непреработени нус-производи од животинско потекло и непреработени кожи и поткожја е:

(а) индивидуално регистрирано од страна на надлежниот орган на засегнатата земја на местото на потекло за соодветната намена односно за транспорт на живи животни или за непреработени нус-производи од животинско потекло и непреработени кожи и поткожја за употреба за процедура за спроведување на пратки;

(б) запечатени од страна на официјален ветеринар по натоварот; единствено службеник од надлежниот орган на местото на дестинација може да ја скрши пломбата и да ја замени со нова; секоја натовар или замена на пломба треба да биде пријавено до надлежниот орган на местото на дестинација;

2) превозот се одвива:

(а) под службен надзор;

(б) директно, без застанување, освен периодот за одмор кој е пропишан во Законот за заштита и благосостојба на животните^{xx} кој се одвива на контролен пункт. Кога период за одмор е предвиде да трае еден или повеќе дена, а се прави на контролен пункт во регионите од Прилог 1 Дел 2 на овој правилник, животните се заштитени од напади на вектори;

(в) патувањето се одвива по рута која е одобрена од страна на надлежен орган на местото на потекло;

3) пратката се состои единствено од живи животни или непреработени нус-производи од животинско потекло или непреработени кожи и поткожја со ист здравствен статус;

4) официјалниот ветеринар одговорен за објектот на местото на дестинација треба на надлежниот орган на местото на потекло да му го потврди секое пристигнување на пратка;

5) по истоварот на живи животни или непреработени нус-производи од животинско потекло или непреработени кожи и поткожја, возилото и секоја друга опрема која била користена за време на превозот треба да се исчистат, дезинфицираат и третираат со одобрени инсектициди кои се ефикасни против вектори на болеста на чвореста кожа. Овие активности треба да се одвиваат во затворен простор на местото на дестинација и под надзор на официјален ветеринар;

6) пред првата испорака од регионите наведени во Прилог 1, на овој правилник за кои се спроведува постапката за спроведување, надлежниот орган на местото на потекло треба да се обезбеди дека се воспоставени потребните подготовки со соодветните надлежни органи, со цел да се обезбеди план за итни мерки, синџир на команди и целосна соработка на службите во случај на несреќи за време на превоз, големи дефекти на возилото или било какви недозволени/нелегални активности на операторот или на возачот. Возачот или операторот на камион или други возила е должен веднаш да го извести надлежниот орган за секоја несреќа или дефект на возилото; и

7) во случај на непреработени кожи и поткожја или непреработени нус-производи од животинско потекло, возилата треба да бидат целосно непропустливи од сите страни вклучително и вратите.

Член 13

Вакцинација против болест на чвореста кожа

Вакцинацијата како мерка за здравствена заштита на животните во однос на болест на чвореста кожа, треба да се врши во согласност со минималните услови дадени во Прилог 2 на овој правилник и за истата се известува Европската Комисија.

Член 14

Влегување во сила

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-718/3
18 април 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

Листа на засегнати земји
Дел 1
Слободна зона со вакцинација

1. *Република Македонија*

- општините: Богданци, Теарце, Боговиње, Карпош, Кисела вода, Сопиште, Зелениково, Македонски брод, Крушево, Кривогаштани, Могила, Битола, Охрид, Струга и Вевчани.

2. *Хрватска*

Цела територија на Хрватска.

3. *Бугарија*

А. Следните области во Бугарија:

- Област на Бургас
- Област на Варна
- Област на Добрич
- Област на Разград
- Област на Силистра
- Област на Русе
- Област на Плевен

Б. Следните општини во Бугарија:

- Општините Опака, Попово и Антоново во провинцијата Тарговиште.
- Општините Шумен, Каспичан, Нови Пазар, Никола Козлево, Каолиново, Венец и Хитрино во провинцијата Шумен.
- Општините Свиштов, Полски Трамбеш и Стражица во провинцијата Велико Тарново.

Дел 2
Инфицирани зони

1. *Република Македонија*

Целата територија на Република Македонија со исклучок на областите наведени во Дел 1 од овој Прилог.

2. *Грција*

А. Следните региони во Грција:

- Регион на Атика
- Регион на централна Грција
- Регион на централна Македонија
- Регион на источна Македонија и Тракија
- Регион на Епирус
- Регион на Пелопонез
- Регион на Тесалија
- Регион на западна Грција
- Регион на западна Македонија

Б. Следните регионални единици во Грција:

- Регионална единица на Лимнос

3. *Бугарија*

Целата територија на Бугарија со исклучок на областите наведени во Дел 1.

Минимални услови за вакцинација против болеста на чвореста кожа (согласно член 13 на овој правилник)

1. Општи услови

Планот за вакцинација треба најмалку да обезбеди:

- а) вакцинација на сите говеда и, каде што е применливо, дивите преживари кои се чуваат во заробеништво, според пол, возраст и гестативен или продуктивен статус во областа во која ќе се спроведува вакцинацијата;
- б) вакцинација на подмладокот на вакцинираните говеда и, каде што е применливо, на дивите преживари кои се чуваат во заробеништво, на возраст не помала од 4 месеци и во согласност со упатствата на производителот на вакцината која се користи;
- в) ревакцинација на сите животни од видот говеда и, каде што е применливо, дивите преживари кои се чуваат во заробеништво, во согласност со упатствата на производителот на вакцината;
- г) мерки кои ќе бидат воспоставени со цел да се избегне распространување на можниот вирус на вакцината. Сите неискористени дози од вакцините треба да се вратат на местото на дистрибуција на вакцината со запис за бројот на животни кои биле вакцинирани и за бројот на дози кои биле искористени и последователно нештетно уништени под официјален надзор;
- д) вакцинацијата треба да се спроведува под надзор и контрола на надлежниот орган, официјален службеник на надлежниот орган или ветеринар овластен и под надзор на надлежен орган;
- е) внес на податоците за секое вакцинирано говедо од страна на надлежниот орган во назначената база на податоци поврзана со централната база на податоци воспоставена во согласност со Правилникот за идентификација и регистрација на животни до видот говеда^{xxi}. Податоците треба да обезбедат врска помеѓу вакцинираните животни и подмладокот;
- е) воспоставување зголемена зона под надзор од најмалку 20 км околу областа во која се вакцинира, во која треба да се спроведува засилен надзор и движењето на говедата треба да подлежи на контрола од страна на надлежниот орган.

2. Минимални информации кои треба да се обезбедат

Планот за вакцинација треба да ги обезбедат најмалку следните информации:

- а) точните региони во кои се спроведува вакцинацијата;
- б) видот на вакцина кој се користи;
- в) бројот на одгледувалишта и животни, по видови и категории кои ќе бидат вакцинирани, по регион;
- г) начинот и синџирот на управување во однос на спроведување на вакцинацијата (складирање, дистрибуција на вакцината, персонал кој ќе ја врши вакцинацијата, водење евиденција или посебна идентификација на вакцинираните животни, давање приоритет при вакцинација по области, официјален надзор на вакцинацијата, вакцинација на новородени телиња, ревакцинација на животните согласно упатствата на производителот);

- д) временската рамка за планот за вакцинација (започнување, очекуван датум за завршување на вакцинацијата по регион, дата на завршување на вакцинацијата на целата област во која се спроведува вакцинацијата);
- ѓ) сите мерки кои се наложуваат при вакцинацијата вклучително забрани за движење на животните и испорака на произв/оди и нус-производи од тие животни.

3. Минимални барања за известување

При известување на Европската Комисија за вакцинацијата треба да се обезбедат следните податоци:

- а) непосредно известување на точниот датум на почеток на кампањата за вакцинација;
- б) месечни извештаи за напредокот на вакцинацијата со точни информации за покриеност со ваксината постигната во секоја област;
- в) непосредно известување за точниот датум на завршување на вакцинацијата во секоја област (покриеност со вакцинација од најмалку 95%, на ниво на стадо и на ниво на животни);
- г) по завршување на првиот круг на вакцинација, треба да се доставуваат месечни извештаи во првата недела од секој месец, обезбедувајќи бројна состојба на животните кои биле вакцинирани изминатиот месец и причината за вакцинација (на пример: новородени телиња, ревакцинација итн);
- д) на барање на Европската Комисија може да се достават и други информации кои се содржани во базата на податоци.

ⁱ Членот 55 од Законот за ветеринарно здравство е целосно усогласен со член 10 од Директивата на Советот 92/119/ЕЕЗ од 17 декември 1992 во која се пропишани општите мерки на Заедницата за контрола на одредени болести кај животните и посебните мерки во врска со Везикуларната болест кај свињите.

ⁱⁱ Законот за ветеринарно здравство е целосно усогласен со Директивата на Советот 92/119/ЕЕЗ од 17 декември 1992 во која се пропишани општите мерки на Заедницата за контрола на одредени болести кај животните и посебните мерки во врска со Везикуларната болест кај свињите.

ⁱⁱⁱ Законот за ветеринарно здравство е целосно усогласен со Директивата на Советот 92/119/ЕЕЗ од 17 декември 1992 во која се пропишани општите мерки на Заедницата за контрола на одредени болести кај животните и посебните мерки во врска со Везикуларната болест кај свињите.

^{iv} Законот за ветеринарно здравство е целосно усогласен со Директивата на Советот 92/119/ЕЕЗ од 17 декември 1992 во која се пропишани општите мерки на Заедницата за контрола на одредени болести кај животните и посебните мерки во врска со Везикуларната болест кај свињите.

^v Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е целосно усогласен со Регулативата на Советот (ЕУ) бр. 206/2010 од 12 март 2010 во која се пропишани листите на трети земји, територии или делови од нив од кои се ври увоз во Европската Унија на одредени животни и свежо месо и барањата за ветеринарно здравствена сертификација.

^{vi} Законот за ветеринарно здравство е целосно усогласен со Директивата на Советот 92/119/ЕЕЗ од 17 декември 1992 во која се пропишани општите мерки на Заедницата за контрола на одредени болести кај животните и посебните мерки во врска со Везикуларната болест кај свињите.

^{vii} Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е целосно усогласен со Регулативата на Советот (ЕУ) бр. 206/2010 од 12 март 2010 во која се пропишани листите на трети земји, територии или делови од нив од кои се ври увоз во Европската Унија на одредени животни и свежо месо и барањата за ветеринарно здравствена сертификација.

^{viii} Законот за ветеринарно здравство е целосно усогласен со Директивата на Советот 92/119/ЕЕЗ од 17 декември 1992 во која се пропишани општите мерки на Заедницата за контрола на одредени болести кај животните и посебните мерки во врска со Везикуларната болест кај свињите.

^{ix} Законот за ветеринарно здравство е целосно усогласен со Директивата на Советот 92/119/ЕЕЗ од 17 декември 1992 во која се пропишани општите мерки на Заедницата за контрола на одредени болести кај животните и посебните мерки во врска со Везикуларната болест кај свињите.

^x Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло е целосно усогласен со Регулативата на Советот (ЕУ) бр. 206/2010 од 12 март 2010 во која се пропишани листите на трети земји, територии или делови од нив од кои се ври увоз во Европската Унија на одредени животни и свежо месо и барањата за ветеринарно здравствена сертификација.

^{xi} Законот за нус производи е целосно усогласен со Регулатива (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот Парламент и на Советот од 21 октомври 2009 година утврдување на здравствени правила за нуспроизводи од животинско потекло и изведени производи кои не се наменети за исхрана на луѓето и за укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1774/2002.

^{xii} Законот за ветеринарно здравство е целосно усогласен со Директивата на Советот 92/119/ЕЕЗ од 17 декември 1992 во која се пропишани општите мерки на Заедницата за контрола на одредени болести кај животните и посебните мерки во врска со Везикуларната болест кај свињите.

^{xiii} Законот за ветеринарно здравство е целосно усогласен со Директивата на Советот 92/119/ЕЕЗ од 17 декември 1992 во која се пропишани општите мерки на Заедницата за контрола на одредени болести кај животните и посебните мерки во врска со Везикуларната болест кај свињите.

^{xiv} Член 8 став (2) точките 2), 3) и 4) од Правилникот за условите кои треба да ги исполнуваат објектите за производство на храна за домашни миленици и техничките објекти за нуспроизводи од животинско потекло и посебните технички услови и постапки за преработка при ставање во промет и увоз на храна за домашни миленици и технички производи од нуспроизводи од животинско потекло е целосно усогласен со точките 28 (b) до (e) од Анекс I од Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 142/2011 од 25 февруари 2011 година за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1069/2009 на Европскиот парламент и на Советот за утврдување на здравствените правила во однос на нуспроизводи од животинско потекло и преработени производи од нив кои не се наменети за исхрана на луѓето и спроведување на Директивата 97/78/ЕЗ на Советот во однос на одредени примероци и предмети кои се ослободени од гранични ветеринарни проверки и прегледи според истата Директива.

^{xv} Член 95 од Правилникот за посебните барања за храната од животинско потекло е целосно усогласен со точка (4)(b)(ii) на Глава 1 од Оддел XIV на Анекс III од Регулативата (ЕЗ) бр. 853/2004 на Европскиот Парламент и на Советот од 29 април 2004 година за утврдување на посебни хигиенски правила за храна од животинско потекло.

^{xvi} Законот за ветеринарно здравство е целосно усогласен со Директивата на Советот 92/119/ЕЕЗ од 17 декември 1992 во која се пропишани општите мерки на Заедницата за контрола на одредени болести кај животните и посебните мерки во врска со Везикуларната болест кај свињите.

^{xvii} Законот за ветеринарно здравство е целосно усогласен со Директивата на Советот 92/119/ЕЕЗ од 17 декември 1992 во која се пропишани општите мерки на Заедницата за контрола на одредени болести кај животните и посебните мерки во врска со Везикуларната болест кај свињите.

^{xviii} Прилог 7 Дел Д точки 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 и 1.5 од Програмата за сузбивање и искоренување на лигавка и шап е усогласен со точките 1.1 до 1.5 од Дел А на Прилог 9 од Директивата на Советот 2003/85/ЕС.

^{xix} Правилникот за начинот и постапката за увоз и транзит, листа на трети земји од кои е одобрен увоз и транзит, формата и содржината на ветеринарно-здравствениот сертификат или други документи што ја придружуваат пратката со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло, како и начинот и постапката на вршење на проверка и преглед при увоз и транзит на пратка со живи животни, аквакултура и производи од животинско потекло целосно усогласен со Прилогот од Регулативата на Комисијата (ЕК) бр. 599/2004.

^{xx} Законот за заштита и благосостојба на животните е усогласен со Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 1/2005 од 22 декември 2004 за заштита на животните за време на транспорт и поврзани постапки и за изменување на Директивите 64/432/ЕЕЗ и 93/119/ЕЗ и Регулативата (ЕЗ) бр. 1255/97.

^{xxi} Правилникот за идентификација и регистрација на животни до видот говеда е усогласен со Регулативата (ЕЗ) бр. 1760/2000 на Европскиот Парламент и на Советот од 17 јули 2000 година за воспоставување на систем за идентификација и регистрација на говедата и која се однесува на етикетањето на говедското месо и производите од говедско месо и отповикување на Регулативата на Советот (ЕЗ) бр. 820/97.